

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 101

18 јуни 2015, четврток

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                     | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3170. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....                                                                                                                                                                     | 2    | минерална сировина-варовник на локалитет „Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп 5/2015 .....                                                                                                                                                            | 5    |
| 3171. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО Ваксинце - вон г.р., општина Липково..... | 4    | 3174. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Националната установа Охридско лето - Охрид.....                                                                                                             | 5    |
| 3172. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица ...                                                                                                                                               | 5    | 3175. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново – Велес .....                                                     | 6    |
| 3173. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитет „Краста“ с. Бешиште, општина Прилеп по Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на                      |      | 3176. <b>Одлука</b> за престанок на користење недвижна ствар на Заводот за платен промет Филијала Штип .....                                                                                                                                        | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3177. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на Беличка река - МХЕЦ 52 КО Белица, општина Кичево ..... | 7    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3178. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Јосифово за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Јосифово општина Валандово .....                                                                                         | 7    | Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2015/2016 година.....                                                                                                                                | 9    |
| 3179. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супрасструктура КО Демир Капија, општина Демир Капија.....                                                                        | 7    | 3183. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....                                                                                                                                                                                           | 10   |
| 3180. <b>Одлука</b> за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти .....                                                                                                                                                                                                                                       | 8    | 3184. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Мрежичко за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Мрежичко, општина Кавадарци ..... | 13   |
| 3181. <b>Одлука</b> за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2015/2016 година.... | 8    | 3185. <b>Правилник</b> за опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин која може да се користи во бензинските станици (*)                                                                                                                                                                                              | 15   |
| 3182. <b>Одлука</b> за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во                                                                                                                                                                   |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-48 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3170.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јуни 2015 година.

Бр. 08-2641/1  
18 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

### Член 1

Во Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009 и 166/12), насловот на членот 16 и членот 16 се менуваат и гласат:

„Намера за поднесување на барање за признавање  
право на азил

### Член 16

Странец на граничен премин или во внатрешноста на територијата на Република Македонија може усно или писмено да искаже намера за поднесување на барање за признавање право на азил (во натамошниот текст: „искажал намера“) пред полициски службеник на Министерството за внатрешни работи.

Полицискиот службеник од ставот 1 на овој член ги прибележува личните податоци на странецот кој искажал намера, му издава примерок од потврдата за искажаната намера и го упатува во рок од 72 часа да поднесе барање за признавање право на азил пред овластеното службено лице во просториите на Одделението за азил кои се наоѓаат во Прифатниот центар за баратели на азил.

Доколку странецот не постапи согласно со ставот 2 на овој член се постапува согласно со прописите за странците.“

### Член 2

По членот 16 се додаваат наслов и два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:

„Поднесување на барање за признавање  
право на азил

### Член 16-а

Барателот на право на азил може да поднесе барање за признавање право на азил пред полицијата на граничниот премин, најблиската полициска станица или во просториите на Одделението за азил кои се наоѓаат во Прифатниот центар за баратели на азил.

Доколку барањето е поднесено пред полицијата на граничниот премин или во најблиската полициска станица полицискиот службеник го спроведува барателот на право на азил до Прифатниот центар за баратели на азил.

Барател на право на азил, кој престојува на територијата на Република Македонија, поднесува барање за признавање право на азил до Одделението за азил.

Во случаите од семејно обединување, барањето може да се поднесе до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

### Член 16-б

Образецот на потврда за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција го пропишува министерот за внатрешни работи.“

### Член 3

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AZIL DHE MBROJTJE TË PËRKOHSHME

#### Neni 1

Në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009 dhe 166/12), titulli i nenit 16 dhe neni 16 ndryshohen si vijojnë:

“Qëllimi për parashtrim të kërkesës për pranim  
të së drejtës së azilit

#### Neni 16

I huaji në vendkalimin kufitar apo në brendësinë e territorit të Republikës së Maqedonisë mundet gojarisht apo me shkrim ta shprehë qëllimin për parashtrimin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil (në tekstin e mëtutjeshëm: “ka shprehur qëllim”) para nëpunësit policor të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Nëpunësi policor nga paragrafi 1 i këtij neni i shënon të dhënat personale të të huajt që ka shprehur qëllim, i lëshon ekzemplar të vërtetimit për qëllimin e shprehur dhe e udhëzon në afat prej 72 orësh të parashtrojë kërkesë për pranimin e të drejtës për azil para personit të autorizuar zyrtar në hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në Qendrën e pranimit për azilkërkues.

Nëse i huaji nuk vepron në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni veprohet në pajtim me rregullat për të huajt.”

#### Neni 2

Pas nenit 16 shtohen titulli dhe dy nene të reja 16-a dhe 16-b, si vijojnë:

“Parashtrimi i kërkesës për pranim  
të së drejtës së azilit

#### Neni 16-a

Kërkuesi i të drejtës për azil mundet të parashtrojë kërkesë për pranimin e të drejtës për azil para policisë në vendkalimin kufitar, stacionin më të afërt policor apo në hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në Qendrën e pranimit për azilkërkues.

Nëse kërkesa është parashtuar para policisë në vendkalimin kufitar apo në stacionin më të afërt policor, nëpunësi policor e shoqëron kërkuesin e të drejtës për azil deri te Qendra e pranimit për azilkërkues.

Kërkuesi i të drejtës për azil, i cili qëndron në territorin e Republikës së Maqedonisë, parashtrohet kërkesë për pranimin e të drejtës për azil te Seksioni për azil.

Në rastet e bashkimit familjar, kërkesa mund të parashtrohet në përfaqësinë diplomatike – konsullore të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.

#### Neni 16-b

Formularin e vërtetimit për qëllimin e shprehur për parashtrimin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, formularin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, mënyrën e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve dhe fotografimin e kërkuesve të së drejtës për azil, formularin dhe mënyrën e lëshimit dhe zëvendësimit të dokumenteve të kërkuesve të së drejtës për azil dhe personave të cilëve u është pranuar e drejta për azil apo mbrojtja e përkohshme në Republikën e Maqedonisë dhe për mënyrën e mbajtjes së evidencës, i përcakton ministri i Punëve të Brendshme.”

#### Neni 3

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej pesë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 3171.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ВАКСИНЦЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЛИПКОВО**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО Ваксинце-вон г.р., општина Липково.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4490,34м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 3855                                              | Ваксинце-вон г.р.   | Црно поле    | нива                | 2                  |
| 3857                                              | Ваксинце-вон г.р.   | КЦрно поле   | нива                | 2                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 6655м <sup>2</sup> |

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2464/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3172.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА**  
**КАМЕНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на следните движни ствари:

| Реден број | НАЗИВ                        | Количина   |
|------------|------------------------------|------------|
| 1          | Столици дрвени конференциски | 90 парчиња |
| 2          | Пултови дрвени конференциски | 20 парчиња |
| 3          | Теписон во парчиња –Хојга    | 30 м2      |
| 4          | Керамичка шоља за ВЦ         | 5 парчиња  |
| 5          | Мијалник керамички           | 5 парчиња  |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Македонска Каменица.

### Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со градоначалникот на општина Македонска Каменица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5202/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3173.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТ „КРАСТА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТ „КРАСТА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 5/2015**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп, објавен со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитет „Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп 5/2015 („Службен весник на Република Македонија“ 43/2015).

2. Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5342/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3174.**

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на дел од недвижна ствар – канцеларија бр.325 со површина од 19 м2, влез 1, кат 03, во објект на бул. Св.Кирил и Методиј бр.54 од Скопје, лоцирана на КП бр.11613 КО Центар 1, запишана во Имотен лист број 53637, сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од пет години, без надомест на Националната установа Охридско лето од Охрид.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Охридско лето од Охрид, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5369/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3175.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО – ВЕЛЕС**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Македонски Брод му престанува користењето на движната ствар:

|   | Вид на опрема | Модел     | Производител | Количина |
|---|---------------|-----------|--------------|----------|
| 1 | РТТ апарат    | Selenos 4 | ЕИ Ним       | 1        |

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново - Велес.

**Член 3**

Директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Македонски Брод склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5393/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3176.**

Врз основа на член 18 став (5) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ФИЛИЈАЛА ШТИП**

**Член 1**

Со оваа одлука на Заводот за платен промет Филијала Штип, како субјект кој престанал да постои во правниот промет, му престанува користењето на недвижна ствар-деловен простор, кој се наоѓа на ул. „Јордан Стојанов“, запишан во Имотен лист бр.2569 за КО Пробиштип, и тоа:

- 11/14 идеален дел од деловен простор кој се наоѓа на КП бр.726/5 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В4, влез 2, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, во површина од 55м2.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5479/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3177.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА БЕЛИЧКА РЕКА - МХЕЦ 52 КО БЕЛИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на Беличка река-МХЕЦ 52 КО Белица, општина Кичево.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 557,80м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| дел 2334                                          | Белица              | Кутел        | пасиште             | 3                  |
| 2203                                              | Белица              | Волјачоно    | нива                | 4                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 7290м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5654/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3178.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЈОСИФОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ЈОСИФОВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Јосифово за изградба на објекти со намена домување во станбени куки КО Јосифово, општина Валандово.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 27113м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 770 дел                                           | Јосифово            | Под Капково  | интензивно поле     | 1                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 955800м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5719/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3179.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-  
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-  
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУ-  
НАЛНА СУПРАСТРУКТУРА КО ДЕМИР КАПИЈА,  
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пре-  
намена на земјоделско во градежно земјиште за из-  
работка на Локална урбанистичка планска докумен-  
тација за изградба на објект со намена Е2-комунална  
супраструктура КО Демир Капија, општина Демир  
Капија.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност  
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-  
дикации:

| Катастарска<br>парцела бр.                        | Катастарска<br>општина | Викано<br>место | Катастарска<br>култура | Катастарска<br>класа  |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 4510                                              | Демир Капија           | Куријте         | градина                | 3                     |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                        |                 |                        | 8112,35м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-  
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија“.

Бр. 42-5725/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3180.**

Врз основа на член 45, став (2) од Законот за за-  
должително осигурување на сообраќајот („Службен  
весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06,  
81/08, 47/11, 135/11 и 112/14), Владата на Република  
Македонија, на седницата одржана на 16.6.2015 го-  
дина, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ВИСИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПРЕМИЈА  
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ЗЕЛЕНИ КАРТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на дополни-  
телната премија за издавање на меѓународни зелени  
карти.

**Член 2**

Дополнителната премија за издавање на меѓународ-  
ни зелени карти со важност во времетраење на полиса-  
та за автомобилска одговорност изнесува:

1. за патнички возила до 66 кв - 60 евра.
2. за патнички возила над 66 кв - 90 евра.
3. за моторцикли - 30 евра.
4. за останати (влечни возила, специјални возила,  
приклучни возила и работни возила) - 90 евра.
5. за комбинирани возила - 157 евра.
6. за товарни возила и автобуси - 280 евра.

**Член 3**

Дополнителната премија за издавање на меѓународ-  
ни зелени карти со важност од еден месец изнесува:

1. за патнички возила до 66 кв - 30 евра.
2. за патнички возила над 66 кв - 50 евра.
3. за товарни возила и автобуси произведени во Ре-  
публика Македонија, а наменети за извоз - 140 евра.

Важноста на дополнителната премија од став 1 на  
овој член е во рамките на времетраењето на полисата  
за автомобилска автоодговорност.

**Член 4**

Дополнителната премија од член 2 и член 3 на оваа  
одлука се наплатува во денарска противвредност спо-  
ред средниот курс на Народната банка на Република  
Македонија на денот на уплата на премијата.

**Член 5**

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука  
престанува да важи Одлуката за висината на дополни-  
телната премија за издавање на меѓународни зелени  
карти („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 5/2013).

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-  
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6203/1  
16 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**3181.**

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за ви-  
сокото образование („Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,  
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14,  
116/14, 130/14, 10/15 и 20/15), Владата на Република  
Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 го-  
дина, донесе



**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-306/24, донесена на 192-та седница, одржана на 16.3.2015 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-311/6, донесена на 188-та седница, одржана на 19.3.2015 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Државниот универзитет во Тетово во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Државниот универзитет во Тетово бр. 02-915/1, донесена на седницата, одржана на 11.3.2015 година и Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-362/3, донесена на 116-та седница, одржана на 19.3.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5381/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3182.**

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15 и 20/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-444/2, донесена на 193-та седница, одржана на 22.4.2015 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-311/5 донесена на 188-та седница, одржана на 19.3.2015 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Државниот универзитет во Тетово во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Државниот универзитет во Тетово бр. 02-916/1, донесена на седницата, одржана на 11.3.2015 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-362/4, донесена на 116-та седница, одржана на 19.3.2015 година и Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, бр. 10-300/3, донесена на 38-та седница, одржана на 11.3.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5383/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3183.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА**  
**КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН**  
**ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на следните движни ствари:

| РЕД.<br>БРОЈ | ИНВЕНТАРЕН<br>БРОЈ | НАЗИВ<br>НА ДВИЖНА СТВАР         | ВРЕДНОСТ<br>ВО ДЕНАРИ |
|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1            | 135802             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 2            | 135801             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 3            | 135800             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 4            | 135799             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 5            | 135795             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 6            | 135796             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 7            | 135794             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 8            | 135793             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 9            | 135517             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 10           | 135518             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 11           | 135526             | Административен плакар 80/45/200 | 3.259,00              |
| 12           | 135469             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 13           | 135471             | Административен плакар 80/45/200 | 3.624,00              |
| 14           | 135467             | Административен плакар 80/45/200 | 2.197,00              |
| 15           | 135748             | Административен плакар           | 3.999,00              |
| 16           | 135533             | Директорска маса 150/80/75       | 5.721,00              |
| 17           | 135497             | Работна маса 120/70/75           | 2.721,00              |
| 18           | 135321             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |
| 19           | 135308             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |
| 20           | 135365             | Работно биро 136/80              | 3.192,00              |
| 21           | 135515             | Работна маса 150/80/75           | 5.297,00              |
| 22           | 135630             | Работна маса 150/78/75           | 3.246,00              |
| 23           | 135718             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |
| 24           | 135708             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |
| 25           | 135715             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |
| 26           | 135727             | Работна маса                     | 3.562,00              |
| 27           | 135683             | Работна маса 150/80/75           | 3.977,00              |

|    |        |                                                  |          |
|----|--------|--------------------------------------------------|----------|
| 28 | 135758 | Работно биро 140/70/71                           | 3.992,00 |
| 29 | 135595 | Работна маса 150/80/75                           | 3.977,00 |
| 30 | 135716 | Кубус со фиоки 60/60/75                          | 1.588,00 |
| 31 | 135685 | Кубус со фиоки                                   | 1.282,00 |
| 32 | 135759 | Кубус со фиоки                                   | 1.282,00 |
| 33 | 138442 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 34 | 133021 | Касета мобилна со 3 фиоки 57/40/50               | 1.708,00 |
| 35 | 133198 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 36 | 133354 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 37 | 133767 | Касета мобилна со 3 фиоки 57/40/50               | 1.708,00 |
| 38 | 133767 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 39 | 133794 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 40 | 134074 | Подвижна касета со фиоки 45/50/70                | 1.766,00 |
| 41 | 134085 | Подвижна касета со фиоки                         | 1.766,00 |
| 42 | 134095 | Подвижна касета со фиоки                         | 1.766,00 |
| 43 | 134118 | Подвижна касета со фиоки                         | 1.275,00 |
| 44 | 134149 | Касета мобилна со 3 фиоки                        | 1.708,00 |
| 45 | 135528 | Клуб маса 60/60                                  | 1.354,00 |
| 46 | 135689 | Клуб маса 60/60/50                               | 903,00   |
| 47 | 135499 | Клуб маса 60/60/50                               | 1.354,00 |
| 48 | 135569 | Клубска маса (бр.135720)                         | 416,00   |
| 49 | 135596 | Клуб маса 60/60/50                               | 903,00   |
| 50 | 135516 | Клуб маса 60/60/50                               | 1.354,00 |
| 51 | 135323 | Клуб маса 60/60                                  | 763,00   |
| 52 | 135701 | Лифтомат столица                                 | 1.408,00 |
| 53 | 135158 | Столица Лифтомат метро (бр.135766)               | 1.551,00 |
| 54 | 135757 | Лифтомат столица                                 | 1.408,00 |
| 55 | 135714 | Столица лифтомат                                 | 1.240,00 |
| 56 | 135521 | Работна столица Алекс 9                          | 2.659,00 |
| 57 | 135719 | Столица секретарска Микс-84 (бр.135359)          | 930,00   |
| 58 | 135254 | Работен стол лифтомат штоф (бр.135296)           | 3.317,00 |
| 59 | 135253 | Лифтомат столица секретарска Микс-84 (бр.135282) | 1.366,00 |
| 60 | 135249 | Стол секретарски Микс-84 (бр.135284)             | 930,00   |
| 61 | 135786 | Лифтомат столица                                 | 1.866,00 |
| 62 | 135686 | Столица лифтомат МП 964 (бр.135433)              | 1.825,00 |
| 63 | 135477 | Столица секретарска Микс                         | 1.379,00 |
| 64 | 135583 | Столица лифтомат                                 | 1.240,00 |
| 65 | 135532 | Работна фотеља кожна БФ 1950                     | 5.682,00 |
| 66 | 135574 | Конгресна столица                                | 1.494,00 |
| 67 | 135626 | Шалтерска работна маса 150/75/75                 | 3.246,00 |
| 68 | 135628 | Шалтерска работна маса 150/75/75                 | 3.246,00 |

|                |        |                                  |                   |
|----------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 69             | 135772 | Помошна маса 110/60/72           | 1.823,00          |
| 70             | 135775 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 71             | 135776 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 72             | 135778 | Помошна маса 110/60/72           | 1.823,00          |
| 73             | 135779 | Помошна маса 110/60/72           | 1.823,00          |
| 74             | 135781 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 75             | 135782 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 76             | 135789 | Помошна маса 110/60/72           | 1.823,00          |
| 77             | 135790 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 78             | 135751 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 79             | 135752 | Шалтерска работна маса 150/78/75 | 3.246,00          |
| 80             | 135572 | Помошна маса 60/60/70            | 1.395,00          |
| 81             | 135561 | Пулт за пишување (бр.135571)     | 2.094,00          |
| 82             | 135570 | Пулт за пишување (бр.135794)     | 2.094,00          |
| 83             | 135791 | Чивилук дрвен стоечки            | 248,00            |
| <b>ВКУПНО:</b> |        |                                  | <b>210.581,00</b> |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

## Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5203/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3184.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МРЕЖИЧКО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО МРЕЖИЧКО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Мрежичко за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Мрежичко, општина Кавадарци.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 40529м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр. | Катастарска општина | Место викано | Катастарска култура | Катастарска класа |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 381                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 380                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 382                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 379                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 383                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 378                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 384                     | Мрежичко            | Село         | пасиште             | 5                 |
| 386/1                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 386/2                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 386/3                   | Мрежичко            | Село         | пасиште             | 5                 |
| 385/1                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 385/2                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 377                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 376                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 375                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 374                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 373                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 372                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 370/1                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 370/2                   | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 371                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 369                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 277                     | Мрежичко            | Село         | пасиште             | 7                 |
| 368                     | Мрежичко            | Рамниште     | пасиште             | 5                 |
| 278                     | Мрежичко            | Село         | нива                | 5                 |
| 279                     | Мрежичко            | Село         | нива                | 5                 |
| 280/1                   | Мрежичко            | Село         | нива                | 5                 |
| 280/2                   | Мрежичко            | Село         | нива                | 5                 |

|                                                          |          |          |         |                           |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------------------|
| дел 828                                                  | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| дел 829/1                                                | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| дел 829/2                                                | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| 829/3                                                    | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| дел 824/2                                                | Мрежичко | Село     | пасиште | 7                         |
| 782                                                      | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| 780                                                      | Мрежичко | Село     | пасиште | 5                         |
| дел 759/1                                                | Мрежичко | Село     | пасиште | 6                         |
| дел 396                                                  | Мрежичко | Рамниште | пасиште | 5                         |
| <b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b> |          |          |         | <b>58288м<sup>2</sup></b> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5655/1  
15 јуни 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****3185.**

Брз основа на член 22 став (1) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ОПРЕМАТА СО СИСТЕМ ЗА ВРАЌАЊЕТО НА БЕНЗИНСКИТЕ ПАРЕИ ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СО БЕНЗИН КОЈА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ВО БЕНЗИНСКИТЕ СТАНИЦИ (\*)****Член 1**

Со овој правилник се пропишува опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин која може да се користи во бензинските станици.

**Член 2**

Инсталациите за полнење и складирање на бензинот на бензинските станици (во понатамошниот текст: инсталации) треба да имаат опрема која обезбедува зафаќање на испарувањата на пареите кои се ослободуваат при полнењето на резервоарите со бензин кај бензинските станици, како и опрема од повратни цевководи која обезбедува зафатените испарувања да се вратат во мобилниот контејнер.

**Член 3**

Инсталациите треба да имаат опрема составена од повратни цевководи кои обезбедуваат одвојување на пареите кои треба да бидат непропустливи.

**Член 4**

Опремата во инсталациите која има функција за полнење со бензин треба да има способност да го исклучи полнењето на бензини автоматски доколку сите потребни уреди за зафаќање на пареите и за враќање на зафатените пареи во мобилните контејнери не се во функција, или не работат исправно и безбедно.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-2113/3  
3 јуни 2015 година  
Скопје

Министер за животна средина  
и просторно планирање,  
**Нурхан Изаири, с.р.**

---

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици 94/63/EЗ, CELEX број 31994L0063.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015101